

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Адвент Интернационал Корпорејшн со регистрирано седиште во Кулата Прудентиал, 800 Боилстон Стрит, Бостон, МА, 02199-8069, САД и Отто (ГмбХ и Ко КГ), со седиште на Вернер-Отто-Штрасе 1-7, 22179 Хамбург, Германија, преку полномошник Мартин Иванов, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 23.09.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување на единствена контрола над Хермес Парцелнет Лимитед со седиште на 1 Капитол Клоус, Морли, Лидс, Западен Јоркшир LS27 0WH, Обединетото Кралство преку средства управувани од Адвент Интернационал Корпорејшн со регистрирано седиште во Кулата Прудентиал, 800 Боилстон Стрит, Бостон, МА, 02199-8069, САД или негови филијали и стекнување на заедничка контрола врз Хермес Германија ГмбХ со седиште на Есенер Штрасе 89, 22419 Хамбург, Германија од страна на Адвент Интернационал Корпорејшн со регистрирано седиште во Кулата Прудентиал, 800 Боилстон Стрит, Бостон, МА, 02199-8069, САД или негови филијали и Отто (ГмбХ и Ко КГ), со седиште на Вернер-Отто-Штрасе 1-7, 22179 Хамбург, Германија, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 01.09.2020 година, а дополнето на 04.09.2020 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Адвент Интернационал Корпорејшн со регистрирано седиште во Кулата Прудентиал, 800 Боилстон Стрит, Бостон, МА, 02199-8069, САД (во понатамошниот текст: Адвент) и Отто (ГмбХ и Ко КГ), со седиште на Вернер-Отто-Штрасе 1-7, 22179 Хамбург, Германија (во понатамошниот текст: Отто) која се однесува на стекнување на единствена контрола над Хермес Парцелнет Лимитед со седиште на 1 Капитол Клоус, Морли, Лидс, Западен Јоркшир LS27 0WH, Обединетото Кралство (во понатамошниот текст: Хермес ОК) преку средства управувани од Адвент или негови филијали и стекнување на заедничка контрола врз Хермес Германија ГмбХ со седиште на Есенер Штрасе 89,

22419 Хамбург, Германија (во понатамошниот текст: Хермес Германија) од страна на Адвент или негови филијали и Отто.

Комисијата започна со испитување на Известувањето за концентрација со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Адвент е бизнис со приватни инвестиции (анг. private equity investment) со седиште во Бостон, Масачусетс, САД. Адвент е насочено кон стекнување на капитални удели и управување со инвестициски фондови во различни сектори, вклучително и деловни и финансиски услуги; индустриски стоки и услуги; операции на мало, брендирано производство за широка потрошувачка и услуги за слободно време; медиуми, телекомуникации и информатичка технологија; и здравствени услуги и фармацевтски производи.

Адвент портфолио компаниите кои се индиректно присутни во Северна Македонија се следниве:

- XXX¹

Отто е холдинг компанија за различните компании на Отто груп ("Отто груп"). Отто Груп е глобално активна во областа на малопродажбата и услугите поврзани со малопродажбата. Компаниите од Отто Груп се активни во три сегменти, Повеќеканална малопродажба, Финансиски услуги и Услуги.

Отто Груп има една подрушница регистриран во Северна Македонија - EOS Матрих ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Аминта Трети бр.1 Скопје и со регистрирана дејност на агенции за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии.

EOS Македонија е активна во управувањето со побарувањата во Северна Македонија, поточно во сегментот за наплата на долгови и откуп на долгови:

- Во сегментот на наплата на долговите, компаниите во Македонија ги користат услугите на EOS Македонија за обработка на проблематични побарувања.
- Во сегментот на откуп на долгови, EOS Македонија купува портфолија за побарувања со различни структури кои вклучуваат и обезбедени и необезбедени побарувања.

Хермес ОК управува со мрежа преку курирски услуги низ Обединетото Кралство, обезбедувајќи услуги за испораки на мали пакувања.

Хермес Германија е со седиште во Хамбург, Германија. Хермес Германија управува со мрежа на курирски услуги низ цела Германија, а исто така се фокусира и на испораки на мали пакувања

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за утврдување на случаите во кои при оценка*

¹ Податоците претставуваат деловна тајна

на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф. д-р Владимир Наумовски